

Вид на станбен кредит	Најголем износ на кредитот	Најдолг рок на кредитот	Максимална возраст на клиентот при аплицирање/доставување на кредитот	Максимален прифатлив однос месечна рата/редовни месечни приходи	Минимално учество во %	Минимален сооднос на обезбедување/кредит	Вид (валута) и висина на избрана референтна каматна стапка/индекс	Каматна маргина (од до)	Висина на варијабилна каматна стапка	Промени во референтната каматна стапка	Вид на провизија/надоместоци	Износ на провизија/надоместок	Остнати трошоци	Вид на обезбедување	Надоместок за предвремена отплата	Моќност за грејс период	Промотивни услови за кредит (важност од до)
станбен кредит																	
станбен кредит преку одредени градежни инвеститори																	
Популар: куќи куќа – куќи стан																	

26. Станбен кредит во девизи со варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)

Иста структура како 2a.

2a. Станбен кредит во девизи со фиксна и варијабилна каматна стапка (за клиентиком примаат плата/пензија на сметка во банката)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (10+11)	13	14	15		16	17	18	19	20
Вид на станбен кредит	Најголем износ на кредитот	Најдолг рок на кредитот	Максимална возраст на клиентот при аплицирање/доставување на кредитот	Максимален прифатлив однос месечна рата/редовни месечни приходи	Минимално учество во %	Минимален сооднос на обезбедување/кредит	Висина на договорна фиксна каматна стапка	Период на примена на фиксна каматна стапка	Вид (валута) и висина на референтна каматна стапка/индекс	Каматна маргина (од до)	Висина на варијабилна каматна стапка	Период на примена на варијабилната каматна стапка	Период на усогласување кон промените во референтната каматна стапка/индекс	Вид на провизија/надоместоци	Износ на провизија/надоместок	Остнати трошоци	Вид на обезбедување	Надоместок за предвремена отплата	Моќност за грејс период	Промотивни услови за кредит (важност од до)
станбен кредит																				
станбен кредит преку одредени градежни инвеститори																				
Популар: куќи куќа – куќи стан																				

26. Станбен кредит во девизи со фиксна и варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)

Иста структура како 2a.

Каматните стапки се однесуваат на највисокиот можан износ на соодветниот кредит, односно на најдолготата можна рочност на кредитот, по одделни банки. Референтната каматна стапка служи како основа за промените кај варијабилната каматна стапка.